

Согласно член 37 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.М. бр.13/06, бр.86/08, бр.6/10, бр.42/14,148/15,55/16 и 64/18)

Општина Прилеп, ул. Прилепски бранители 66, 7500 Прилеп, тел.048/401700 факс: 048/401720 email: prilep@prilep.gov.mk

Градоначалник на Општина Прилеп, Илија Јованоски

го подготви следниот

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
(од 1.01.2018 до 31.12.2018)

1. Податоци за службеното/те лице/а задолжено/и за посредување на информации кај имателите на информации;
Александар Салатоски тел: 078361534 e-mail: oppp@prilep.gov.mk
2. Број на поднесени барања;
Во 2018 година се поднесени вкупно 83 барања.
3. Број на позитивно одговорени барања;
Во 2018 на 83 барања е одговорено позитивно.
4. Број на одбиени барања со наведување на причините за секое одбиено барање;
Нема одбиени барања (0).
5. Број на вложени жалби против првостепени одлуки (решенија и заклучоци) на имателите на информации, со опис на одлуката како и со наведување на причините за донесената одлука во случај на повторно одбивање на бараната информација;
Нема (0).
6. Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата;
Нема (0).
7. Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Комисијата
Нема (0).
8. Број на одбиени жалби од Комисијата и причини за нивно одбивање;
Нема (0).
9. Број на отфрлени жалби од Комисијата и причини за нивно отфрлање;
Нема (0).
10. Број на случаи на молчење на Комисијата;
Нема (0).
11. Број на барања за поведување прекршочна постапка и поведени прекршочни постапки;
Нема (0).
12. Број и видови на изречени прекршочни санкции;
Нема (0).
13. Број на поведени управни спорови против конечната одлука на Комисијата;
Нема (0).
14. Број и список на донесени судски одлуки во кои тужбата на барателот во управниот спор е позитивно решена, како и и наведување на причините на кои се темели одлуката на надлежниот суд.

Нема (0).

НАПОМЕНА: Таксативно набележаните обврски од член 37 значат и Ваша обврска на истите да одговорите прецизно, со податоци, коментари и карактеристики што произлегуваат од Вашата работа.

Прилеп,03.01.2018

**Градоначалник на општина Прилеп
Илија Јованоски**